



„ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ОПШТА
- СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НА Р.М.“
"ASSOCIATION OF DOCTORS OF GENERAL
PRACTICE/FAMILY MEDICINE OF MACEDONIA"

5 Конгрес со меѓународно учество
Congress with international participation
25 Симпозиум со меѓународно учество
Symposium with international participation



18-21 мај 2023 г. Скопје РС Македонија
DoubleTree by Hilton
18-21 May 2023 Skopje, RN Macedonia
www.zlomsm2023.mk



ПРВО СООПШТЕНИЕ

Почитувани Колеги, пријатели и соработници

Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на **5-от Конгрес** и **25-от Симпозиум** со меѓународно учество кои ќе се одржат од **18-21.05.2023** во хотел DoubleTree by Hilton Скопје.

Конгресот ќе се одржи под мотото **Хронични незаразни заболувања во Пост Ковид пандемија**.

Симпозиумот ќе биде насловен **Ургентни состојби во семејна медицина**.

На конгресот и Симпозиумот учество ќе земат еминентни домашни и странски предавачи. Ќе бидат споделени искуства и ставови во лекувањето на хронични незаразни заболувања и третирање на истите во тек на Ковид пандемијата како и справување со најчестите ургентни состојби во семејната медицина.

Уверен сум дека на Конгресот и Симпозиумот ќе ги размениме нашите знаења, ставови, и искуства, ќе ги споделиме новитетите и идеите, со визија и отвореност за сите наши очекувања во иднина како и за подобрување на Семејната медицина во нашата земја.

Теми на Конгресот се:

- Хронични незаразни заболувања (кардиоваскуларни, хематолошки, респираторни и ендокринолошки заболувања)
- Лонг ковид (во интернистички заболувања, неврологија и дерматовенерологија)
- Ментално здравје
- Слободни теми

Ви благодариме на вашата континуирана поддршка, со нетрпение Ве очекуваме на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум.

Со почит

Д-р сци Драган Ѓорѓиевски
Претседател на ЗЛОМ СМ

ПОДНЕСУВАЊЕТО НА АПСТРАКТИ И ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ

Поднесувањето на апстракти и постер презентации се врши електронски, со користење на формулар на веб страната:

www.zloms2023.mk

Апстрактите треба да бидат напишани во фонтот Times New Roman со максимална големина на букви 12, единечен проред во А4 формат.

Не треба да содржи повеќе од 300 зборови, вклучувајќи го и насловот, имиња и презимиња на авторите, институцијата од која доаѓаат и содржината на апстрактот, и максимум 5 клучни зборови.

Апстрактите треба да бидат што е можно поконцизни и да ги вклучуваат следните поднаслови:

ВОВЕД, ЦЕЛИ, МАТЕРИЈАЛ, МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ и ЗАКЛУЧОК

Усните предавања може да бидат на мајчин јазик, но презентациите **МОРА ДА БИДАТ НА МАКЕДОНСКИ и АНГЛИСКИ ЈАЗИК.**

Постер презентациите ќе се изведуваат исклучиво електронски на LCD екрани. и поради тоа презентациите треба да бидат направени како Пауер Поинт (power point) презентации, и тоа 16:9 format, со максимално до 8 слајда.

Апстрактите и постер презентациите, задолжително мора да бидат напишани на Македонски и на Англиски јазик.

НАПОМЕНА:

* Прифатените предавања и постер презентации, овозможуваат КМЕ бодови за предавачи, НО САМО ЗА НОСИТЕЛОТ НА ТРУДОТ.

- **За сите одобрени АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ, одлука ќе донесе Научниот одбор**
- **КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ Е ДО 31.03.2023 ГОД.**
- **КРАЕН РОК ЗА ПОТВРДА НА ПРИФАТЕНИ АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ: 15.04.2023 ГОД.**
- **Во книгата на трудови, ќе бидат печатени само оние трудови за кои има платена котизација, според еден од условите опишани подоле во Првото соопштение.**

НАПОМЕНА *:

КОРИСТЕЊЕТО НА СОПСТВЕНИ ЛАПТОПИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ, НЕМА ДА БИДЕ ДОЗВОЛЕНО.

Заради непрекинато одвивање на сесиите, како и проверка од вируси и други проблеми, **СИТЕ презентации ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА БИДАТ ДОСТАВЕНИ ДО ОРГАНИЗАТОРОТ МИНИМУМ 24 часа пред денот на предавањето.**

КОТИЗАЦИЈА (РЕГИСТРАЦИЈА) НА УЧЕСНИЦИ

Вид на учесник	Регистрација ДО 25.04.2023	Регистрација ДО 09.05.2023	Регистрација ОД 10.05.2023
ЧЛЕНОВИ на ЗЛОМ-СМ, СО ПЛАТЕНА ЧЛАНАРИНА ЗА 2023 год.	7.320 ден.	8.800 ден.	10.230 ден.
Учесници кои НЕ СЕ ЧЛЕНОВИ на ЗЛОМ-СМ	8.800 ден.	10.230 ден.	11.720 ден.
 Придружба, студенти и технички персонал	5.890 ден.	6.570 ден.	7.320 ден.

ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕН ДДВ +18%

НАПОМЕНА за категоријата :

Учесниците во оваа категорија за котизација, добиваат програма и ID картица за слободен влез на сесиите со предавањата, свечените ручеци и вечери,

**ДОБИВААТ СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО,
НО НЕ ИМ СЛЕДУВААТ ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ.**

КОТИЗАЦИЈАТА ЗА СИМПОЗИУМОТ ВКЛУЧУВА:

- ❖ Комплет материјал и ID карта
- ❖ Пристап во изложбениот простор
- ❖ Присуство на сите научни сесии
- ❖ Присуство на свечено отворање
- ❖ Сертификат со одобрени бодови од ЛКМ
- ❖ Присуство на организирани ручеци и свечени вечери

НАПОМЕНА *:

*** СИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ КОИ НЕМААТ ПЛАТЕНО КОТИЗАЦИЈА,**
за присуство на ручеци, вечери, коктейли и/или кафе паузи,
АВАНСНО ПЛАЌААТ 35€ ПО ЧОВЕК, ЗА СЕКОЈ ОБРОК ПООДЕЛНО.

За сите информации, уплати и детали за регистрација, ве молиме обратете се до агенцијата во која и се врши уплатата на жиро сметка:

Глобал Нет Адв

Жиро сметка: **200-0031649772-96**, Стопанска банка а.д. Скопје
Цел на плаќање: “Котизација за Конгрес ЗЛОМ-СМ 18-21.05.23”

Инфо телефони: **070/392-638** и **071/317-377**

Е-маил: globalnetadv@globalnetadv.mk и globalneta@gmail.com

**** Сите уплати мора да бидат завршени пред започнување на настанот!**

СМЕСТУВАЊЕ

Цените за сместување во хотелите, за време на Конгресот се следни:

Hotel	Сместување	ЦЕНА ПО СОБА ЗА НОЌЕВАЊЕ и ПОЈАДОК
x. DoubleTree by Hilton, Скопје * * * *	Еднокреветна	5.535 ден.
	Двокреветна	6.150 ден.

Можно е сместување и во повеќекреветни соби.

ОТКАЖУВАЊЕ НА СМЕСТУВАЊЕ

- За откажано сместување **до 25.04.2023**, средствата **ќе се рефундираат во целост**, намалени за банкарските трошоци.
- За откажано сместување **до 09.05.2023**, средствата **ќе се рефундираат до 50%** од уплатените средства, намалени за банкарските трошоци.
- За откажано сместување **од 10.05.2023, НЕ СЛЕДУВА РЕФУНДАЦИЈА НА УПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА.**

ПРИСУСТВО ДО СИТЕ ЛОКАЦИИ ВО ХОТЕЛОТ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО СИМПОЗИУМОТ, ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕН САМО ЗА ЛИЦАТА КОИ ИМААТ ПЛАТЕНО КОТИЗАЦИЈА ЗА СИМПОЗИУМОТ, ОДНОСНО ПРИСУСТВОТО НА НАДВОРЕШНИ ЛИЦА ВО ХОТЕЛОТ ЌЕ БИДЕ ЦЕЛОСНО ЗАБРАНЕТО.

За сите информации и детали за сместување, превоз, техничка и логистичка поддршка, ве молиме обратете се до агенциите:

Глобал Нет Адв & Пруф Принт

Инфо телефони: **070/392-638** и **070/221-066**

Е-маил: globalnetadv@globalnetadv.mk и cvetanowski.slave@yahoo.com